

Врз основа на член 28, и член 50 од Законот за урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" број 32/2020) и член 39 од Статутот на општина Струмица ("Службен гласник на општина Струмица" број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

О д л у к а
за организирање јавна анкета и јавна презентација на измена и дополнување на ДУП за дел од Блок 19, (УБ32 УЕ 3, по ГУП за град Струмица), Општина Струмица

Член 1

Се организира јавна анкета и јавна презентација за изработка на измена и дополнување на ДУП за дел од Блок 19, (УБ32 УЕ 3, по ГУП за град Струмица), Општина Струмица, со површина од 3858,33м². Просторот на планскиот опфат е ограничен со осовините на следните сообраќајници:

- од источната страна по ул. "Кирил и Методиј";
- од северната страна оди по граница на ул. "Никола Карев";
- од западната страна оди по осовина ул. "Тодор Чучков";
- од јужната страна границата се движи по границата на ул. „Партизанска“.

Член 2

Одлуката за организирање на јавната анкета и јавна презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, во Секторот за урбанизам и комунални работи, на ВЕБ страницата на Општина Струмица, во Службен гласник на општина Струмица и во две јавни гласила.

Член 3

Јавната анкета ќе трае од 26.07.2022 година до 26.08.2022 година, а јавната презентација ќе се одржи на ден 27.07.2022 година во 12:30 часот во просториите на Секторот за урбанизам, Општина Струмица.

Член 4

Нацрт планот за измена и дополнување на ДУП за дел од Блок 19, (УБ32 УЕ 3, по ГУП за град Струмица), Општина Струмица, ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул. "Ленинова" бр.34.

Член 5

Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.

Член 6

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен гласник на општина Струмица".

Бр.09-5376/2
07.07.2022 год.
С т р у м и ц а

Општина Струмица
Градоначалник
Костадин Костадинов